

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ, РОКОТ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА АНАЛИЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, СТРУКТУРАТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТРАЗВОЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот, рокот на доставување и собирање на податоците за потребите за анализи на земјоделското производство, структурата на земјоделските стопанства и други податоци од областа на земјоделството и руралниот развој.

Член 2

За потребите за изработка на анализи, се собираат збирни податоци од евиденции или регистри кои се водат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за физичкиот обем на примарното земјоделско производство по производи или групи на производи и производството од рибарството и аквакултурата по видови риби, и тоа за:

Растително производство:

- житни култури и ориз;
- индустриски култури и тутун;
- фуражни култури;
- грозје и вино;
- зеленчук;
- овошје;
- цвеќе и украсни дрвја;

Сточарско производство:

- говедарство и друг крупен добиток;
- овчарство и козарство;
- свињарство;
- живинарство;
- пчеларство;
- млеко;
- месо (говедско, овчо и козјо, свинско, живинско, и друго);
- јајца;
- мед;

Производство и лов на риби.

Покрај податоците од став 1 на овој член, се собираат податоци и за:

- производствени капацитети и ресурси во примарното земјоделско производство и во аквакултурата;
- евидентирани и регистрирани економски оператори (учесници) во производството, преработката и трговијата со земјоделски производи;
- откупни и преработувачки капацитети во земјоделството и рибарството;
- цените на земјоделските производи на пазарите кои се следат;
- трговска размена со земјоделски и прехранбени производи од увоз и извоз;

- обем и корисници на финансиска поддршка во земјоделството, рибарството и аквакултурата од годишните програми за финансиска поддршка;
- структура на земјоделските стопанства;
- земјоделска статистика.

Член 3

Податоците од член 2 на овој правилник се водат во електронска форма.

Член 4

Во зависност од видот, рокот и начинот на собирање, податоците од регистрите и евиденциите се превземаат како збирни или кумулативни податоци на месечно, квартално, полугодишно и годишно ниво. Збирните податоци се доставуваат во електронска форма до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, според следната динамика:

- на месечно ниво се доставуваат до петтиот ден од тековниот месец за предходниот месец;
- на квартално ниво се доставуваат до петнаестиот ден од тековниот квартал за предходниот квартал;
- за полугодишно ниво се доставуваат до дваестиот ден од тековниот полугодишен период за предходното полугодие;
- за годишно ниво се доставуваат за триесет дена од тековната година за предходната година и тоа како податоците што се доставуваат на месечно, квартално, полугодишно ниво.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-6668/1
12 јули 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.